



СЛУЖБЕ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРС

С
ОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Текућа сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата бр. 1032-Т-220, за одделни издања бр. 1032-Т-222 и за огласи 1032-Т-221.

Среда, 31 декември 1952

БЕЛГРАД

БРОЈ 63

ГОД. VIII

е 40.— дин. — Претплата за 1953 година изнесува 1000.— дин., а за странство 1500.— динари. — Редакција: Улица Кралевиќа Марка бр. 9 — Телефони: Редакција 28-838, Администрација 26-276, Продавно одделение 22-619, Тел. централа 28 010.

732.

ОДЛУКА

НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФНРЈ ЗА ПОТВРДА НА УКАЗИТЕ ОД ПРЕЗИДИУМОТ НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФНРЈ ДОНЕСЕНИ ВО ВРЕМЕТО ОД V ДО VI РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФНРЈ (ВТОРО СВИКУВАЊЕ)

Врз основа на чл. 74 точ. 6, 13 и 15 од Уставот на ФНРЈ и чл. 3 и 13 од Правилникот за работата на Народната скупштина на ФНРЈ за заеднички седници на Сојузното веќе и Веќето на народите, Народната скупштина на ФНРЈ на својата заедничка седница на 27 декември 1952 година донесе одлука која гласи:

Се потврдуваат указите што ги донесе Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ врз основа на чл. 74, точ. 6, 13 и 15 од Уставот на ФНРЈ во времето од V до VI редовно заседание на Народната скупштина на ФНРЈ (второ свикнување), и тоа:

1) Указ за времено финансирање на народните републики, автономните и административно-територијалните единици, У. бр. 588 од 5 април 1952 година;

2) Указ за изменување просечните стопи на акумулацијата и фондовите утврдени во Законот за опште-

ствениот план на Федеративна Народна Република Југославија за 1952 година, У. бр. 1387 од 25 јули 1952 година;

3) Указ за изменување просечните стопи на акумулацијата и фондовите утврдени во Законот за општествениот план на Федеративна Народна Република Југославија за 1952 година У. бр. 1772 од 16 октомври 1952 година;

4) Указ за разрешување Министерот-Генералниот секретар на Владата на ФНРЈ Љубодраг Ѓуриќ, У. бр. 1917 од 10 ноември 1952 година;

5) Указ за разрешување од должност Потпретседателот на Владата на ФНРЈ Благое Нешковик, У. бр. 1933 од 15 ноември 1952 година;

6) Указ за разрешување од должност Министерот на поморството на Владата на ФНРЈ Макс Баке, У. бр. 1976 од 22 ноември 1952 година;

7) Указ за попис на населението на територијата на Федеративна Народна Република Југославија на 31 март 1953 година, У. бр. 2119 од 17 декември 1952 година.

Претседател
на Веќето на народите,
Јосип Видмар, с. р.

Потпретседател
на Сојузното веќе,
Франьо Гаки, с. р.

733.

УКАЗ

Врз основа на чл. 74 точ. 6 од Уставот, а во врска со чл. 6 точ. 3 од Законот за Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ, Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ го прогласува Законот за општодржавната завршна сметка за 1951 година кој го донесоа Сојузното веќе и Веќето на народите на Народната скупштина на ФНРЈ на своите седници од 27 декември 1952 година, а кој гласи:

ЗАКОН

ЗА ОПШТОДРЖАВНАТА ЗАВРШНА СМЕТКА ЗА 1951 ГОДИНА

Член 1

Остварените приходи и извршените расходи во буџетската 1951 година по општодржавната завршна сметка изнесуваат, и тоа:

Приходи	— — — — —	Дин. 159.550.871.736.—
Расходи	— — — — —	„ 172.179.903.251.—
Вишок на расходите	— — — — —	Дин. 12.629.031.515.—

Член 2

Општодржавната завршна сметка за 1951 година ги содржи остварените приходи и извршените расходи по Општодржавниот буџет за 1951 година и дополнителните буџети на Народна Република Србија, Народна Република Хрватска и Народна Република Македонија, и тоа:

а) по сојузниот буџет

Приходи	— — — — —	Дин. 87.689.436.503.—
Расходи	— — — — —	„ 99.997.567.457.—
Вишок на расходите	— — — — —	Дин. 12.308.130.954.—

б) по државните буџети на народните републики, и тоа:

1) на Народна Република Србија:

Приходи по републичкиот буџет	— — — — —	Дин. 18.883.641.660.—
Приходи по буџетите на автономните единици и народните одбори	— — — — —	Дин. 9.672.302.499.—
Вкупни приходи по државниот буџет на Народна Република Србија	— — — — —	Дин. 28.555.944.159.—
		Дин. 28.555.944.159.—

Расходи по републичкиот буџет — — — — —	Дин.	16.708,379.323.—	
Расходи по буџетите на автономните единици и народните одбори — — — — —	Дин.	8.621,093.580.—	
Вкупни расходи по државниот буџет на Народна Република Србија — — — — —	Дин.	25.329,472.903.—	Дин. 25.329,472.903.—
Вишок на приходите по државниот буџет на Народна Република Србија — — — — —			Дин. 3.226,471.256.—

2) на Народна Република Хрватска:

Приходи по републичкиот буџет — — — — —	Дин.	9.618,607.747.—	
Приходи по буџетите на народните одбори — — — — —	Дин.	6.194,790.338.—	
Вкупни приходи по државниот буџет на Народна Република Хрватска — — — — —	Дин.	15.813,398.085.—	Дин. 15.813,398.085.—
Расходи по републичкиот буџет — — — — —	Дин.	12.779,977.226.—	
Расходи по буџетите на народните одбори — — — — —	Дин.	5.960,916.074.—	
Вкупни расходи по државниот буџет на Народна Република Хрватска — — — — —	Дин.	18.740,893.300.—	Дин. 18.740,893.300.—
Вишок на расходите над приходите по државниот буџет на Народна Република Хрватска — — — — —			Дин. 2.927,495.215.—

3) на Народна Република Словенија:

Приходи по републичкиот буџет — — — — —	Дин.	5.004,942.836.—	
Приходи по буџетите на народните одбори — — — — —	Дин.	2.706,601.046.—	
Вкупни приходи по државниот буџет на Народна Република Словенија — — — — —	Дин.	7.711,543.882.—	Дин. 7.711,543.882.—
Расходи по републичкиот буџет — — — — —	Дин.	5.351,265.881.—	
Расходи по буџетите на народните одбори — — — — —	Дин.	2.577,077.277.—	
Вкупни расходи по државниот буџет на Народна Република Словенија — — — — —	Дин.	7.928,343.158.—	Дин. 7.928,343.158.—
Вишок на расходите по државниот буџет на Народна Република Словенија — — — — —			Дин. 216,799.276.—

4) на Народна Република Босна и Херцеговина:

Приходи по републичкиот буџет — — — — —	Дин.	9.435,819.080.—	
Приходи по буџетите на народните одбори — — — — —	Дин.	2.870,034.015.—	
Вкупни приходи по државниот буџет на Народна Република Босна и Херцеговина — — — — —	Дин.	12.305,853.096.—	Дин. 12.305,853.096.—
Расходи по републичкиот буџет — — — — —	Дин.	9.838,622.931.—	
Расходи по буџетите на народните одбори — — — — —	Дин.	2.942,405.593.—	
Вкупни расходи по државниот буџет на Народна Република Босна и Херцеговина — — — — —	Дин.	12.781,028.524.—	Дин. 12.781,028.524.—
Вишок на расходите над приходите по државниот буџет на Народна Република Босна и Херцеговина — — — — —			Дин. 475,175.426.—

5) на Народна Република Македонија:

Приходи по републичкиот буџет — — — — —	Дин.	4.388,305.730.—	
Приходи по буџетите на народните одбори — — — — —	Дин.	1.984,491.156.—	
Вкупни приходи по државниот буџет на Народна Република Македонија — — — — —	Дин.	6.372,796.886.—	Дин. 6.372,796.886.—
Расходи по републичкиот буџет — — — — —	Дин.	4.096,517.394.—	
Расходи по буџетите на народните одбори — — — — —	Дин.	1.786,511.613.—	
Вкупни расходи по државниот буџет на Народна Република Македонија — — — — —	Дин.	5.883,029.007.—	Дин. 5.883,029.007.—
Вишок на приходите по државниот буџет на Народна Република Македонија — — — — —			Дин. 489,767.879.—

6) на Народна Република Црна Гора:

Приходи по републичкиот буџет — — — — —	Дин.	1.468,646.369.—	
Приходи по буџетите на народните одбори — — — — —	Дин.	691,652.754.—	
Вкупни приходи по државниот буџет на Народна Република Црна Гора — — — — —	Дин.	2.160,299.123.—	Дин. 2.160,299.123.—
Расходи по републичкиот буџет — — — — —	Дин.	1.913,061.049.—	
Расходи по буџетите на народните одбори — — — — —	Дин.	664,907.853.—	
Вкупни расходи по државниот буџет на Народна Република Црна Гора — — — — —	Дин.	2.577,968.902.—	Дин. 2.577,968.902.—
Вишок на расходите над приходите по државниот буџет на Народна Република Црна Гора — — — — —			Дин. 417,669.779.—
Вкупни приходи по државните буџети на народните републики — — — — —	Дин.	72.919,835.233.—	
Вкупни расходи по државните буџети на народните републики — — — — —	Дин.	73.240,735.794.—	
Вишок на расходите по државните буџети на народните републики — — — — —	Дин.	320,900.561.—	

Член 3

Обврските по општодржавниот буџет за 1951 година во износ од Дин. 23.670,511.847.— се измириени од враќањето на буџетските средства што произлегуваат по буџетот за 1951 година, од вишоците на сопствените обртни средства на стопанските претпријатија и други приходи од стопанството, надлештвата и установите за побанешните години што не се планирани во буџетот за 1952 година.

Член 4

Вишокот на извршените расходи над остварените приходи во сума од Дин. 12.629,031.513.— ќе се покрие од средствата на укинатиот фонд на раководството, укинатиот фонд за слободно располагање на претпријатијата и укинатиот амортизационен фонд.

Доколку средствата од овие три укинати фонда не ќе бидат доволни за покривање вишокот на расходите ќе се употребат и средствата од општиот фонд на регресите.

Министерот на финансите на ФНРЈ ќе донесе решение, со кое ќе се определи колку од секој фонд одделно ќе се употребаат средства за покривање вишокот на расходите.

Член 5

Сите три укинати фонда споменати во претходниот член од овој закон ќе се вгласнат откако ќе се подмири вишокот на расходите над приходите по општодржавниот буџет за 1951 година.

Член 6

Се одобруваат извршените пречекорувања на кредитот по општодржавниот буџет за 1951 година што станале поради стопанските мерки на Владата на ФНРЈ во претходниот период на новиот стопански систем.

Исто така се одобруваат расходите извршени по чл. 33 од Уредбата за извршувањето на буџетот како и пречекорувањата на извршените расходи покриени со сопствените вишоци на приходите.

Член 7

Се одобрува општодржавната завршна сметка за 1951 година составена согласно прописите на чл. 37 од Основниот закон за буџетот и чл. 39 од Уредбата за извршување на буџетот.

Член 8

Општодржавната завршна сметка за 1951 година заедно со пресметката на измирените обврски по општодржавниот буџет за 1951 година е составен дел од овој закон.

Член 9

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

У. бр. 2192

27 декември 1952 година
Белград

Президиум на Народната скупштина
на Федеративна Народна Република Југославија

Секретар,
Миле Перуничкиј, с. р.

Претседател,
др Иван Рибар, с. р.

734.

Врз основа на чл. 74 точ. 5 ст. 1 од Уставот на ФНРЈ, а со цел да се примени законот правилно, Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ дава

**ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТОЛКУВАЊЕ
НА ЧЛ. 44 ОД ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВНИТЕ
СЛУЖБЕНИЦИ**

Во чл. 44 од Законот за државните службеници е пропишано дека службеникот кому што е откажана службата има право на отплатнина, ако провед во државна служба најмалку три години.

Законот за државните службеници важеше и за службениците на стопанските претпријатија се до влегувањето во сила на новиот стопански систем.

Со преминувањето на новиот стопански систем некои одредби од Законот за државните службеници, а меѓу нив и одредбата за признавање правото на отплатнина дојдоа во спротивност со новонастаната состојба, бидејќи нивната примена на службениците на стопанските претпријатија значеше нарушување на основните принципи на кои се засниваат новите односи во стопанството.

Кинисувајќи од тоа дека одредбите на чл. 44 од Законот за државните службеници се во спротивност со новата состојба во стопанството, треба да се смета дека престанале да важат за службениците во стопанството со влегувањето во сила на новиот стопански

систем, со тоа што отплатнините исплатени пред ова толкување да не мораат да се враќаат.

С. бр. 2170

25 декември 1952 година
Белград

Президиум на Народната скупштина
на Федеративна Народна Република Југославија

Секретар,
Миле Перуничкиј, с. р.

Претседател,
др Иван Рибар, с. р.

735.

Врз основа на чл. 56 од Основниот закон за општествениот придонес и за даноците, Владата на ФНРЈ, по предлог од Министерот на финансите на ФНРЈ, донесува

**УРЕДБА
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА
ТАРИФАТА НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ**

Член 1

Во Тарифата на данокот на промет, која е составен дел од Уредбата за Тарифата на данокот на промет („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 34/52 со измените во бр. 58/52), се вршат следни измени и дополненија, и тоа во делот „А — Производи“:

1. Во тар. бр. 20 место даночната стопа „Дин. 10“ се става даночна стопа „Дин. 25“.

2. Во тар. бр. 22 место даночната стопа „Дин. 80“ се става даночна стопа „Дин. 200“.

Во забелешката 2 со тар. бр. 22 ставот 2 се менува и гласи:

„По исклучок, на оние количини вино и ракија што им ги продаваат приватните производители (земјоделци) на трговските или угостителските претпријатија (државни, задружни и на општествените организации), или на задругите што се занимаваат со промет на алкохолни пијалоци, данокот на промет го плаќаат односните трговски и угостителски претпријатија и задруги, доколку производителите пред тоа не го платиле овој данок.“

Член 2

Трговските претпријатија на големо, трговските претпријатија на мало, продавниците на производителите на вино и ракија, задругите што се занимаваат со промет на алкохолни пијалоци, како и угостителските претпријатија и дуќани, должни се најдоцна до 10 јануари 1953 година да ја уплатат разликата на данокот помеѓу стопите по оваа уредба и поранешните стопи на запасите на вино и ракија што се затечени кај нив на 1 јануари 1953 година. Оваа разлика на данокот ќе се уплати како данок на промет.

Член 3

Кај сите производители на вино и ракија, освен кај државните селско-стопански добра и оние лозарски вадруги на кои што им е одобрено да го плаќаат данокот по извршената продажба, ќе се утврди состојбата на запасите вино и ракија затечени на 1 јануари 1953 година. На затечените количини вино и ракија, освен на количините што се одобрени за трошење во домаќинството без плаќање данок, ќе се пресмета разлика помеѓу данокот по стопите од оваа уредба и данокот по поранешните стопи.

Член 4

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“, а ќе се применува од 1 јануари 1953 година.

31 декември 1952 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија

Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на финансите на ФНРЈ,

Милентије Поповиќ, с. р.

736.

Врз основа на чл. 1 од Законот за овластување на Владата на ФНРЈ за донесување уредби заради согласување односите во стопанството со новиот стопански систем, Владата на ФНРЈ, по предлог од Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ, донесува

УРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА ЗДРАВСТВЕНИОТ ПРЕГЛЕД (ФИТОПАТОЛОШКА КОНТРОЛА) НА ОВОШТИЕТО ВО ВНАТРЕШНИОТ ПРОМЕТ И НА ОВОШТИЕТО НАМЕНЕТО ЗА ИЗВОЗ

Член 1

Во чл. 2 од Уредбата за здравствениот преглед (Фитопатолошка контрола) на овоштите во внатрешниот промет и на овоштите наменети за извоз („Слу-

жбен лист на ФНРЈ“ бр 86/46, со измените и дополнењата во бр. 71/48 и 56/51) по сегашниот став 4 се додава нов став 5, кој гласи:

„Сојузниот орган на управата за стопанство може, по исклучок, да дозволи во зимските месеци да се врши извоз односно увоз на овоштите во внатрешниот промет од заразните подрачја без претходен здравствен преглед.“

Член 2

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

31 декември 1952 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

Го застапува

Министерот на Владата на ФНРЈ —

Претседателот на Стопанскиот совет

Министерот на Владата на ФНРЈ Претседател

на Советот за индустрија и градежништво,

Светозар Вукмановиќ, с. р.

737.

Врз основа на чл. 78 ст. 2 од Уставот на ФНРЈ, Владата на ФНРЈ, по предлог од Претседателот на Советот за народно здравје и социјална политика на Владата на ФНРЈ и од Министерот на финансите на ФНРЈ, издава

НАРЕДБА

ЗА ВРЕМЕНО ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИОТ УСТАНОВИ

1. Додека не се донесе конечно решение за финансирањето на здравствените установи во согласност со новиот систем на финансирањето и буџетирањето, се оснива фонд за времено финансирање на здравствените установи (во натамошниот текст: фонд).

2. Фондот се оснива при министерството за финансии на народната република, а со фондот управува министерот.

Средствата на фондот ќе се формираат од тримесечните износи на следните приходи:

а) од делот на приходите уплатени на име 10% од придонесот за социјално осигурување и 7% од придонесот од пензии на територијата на народната република;

б) од приходите предвидени во буџетите на околните (градовите, градските општини со одделни права) за плаќање надокнади за услугите што им ги даваат здравствените установи од точ. 3 на оваа наредба на лицата што се во целост или делум ослободени од плаќање надокнада по прописите што постојат.

Висината на делот на приходите под а) ќе ја утврдат спогодбено министерството за финансии и советот за народно здравје и социјална политика на народната република со заводот за социјално осигурување на народната република.

Средствата под б) народните одбори на околните (градовите, градските општини со одделни права) ќе ги уплатуваат во фондот во сразмерни месечни износи на терет на буџетот.

3. Од фондот ќе се финансираат од 1 јануари 1953 година овие здравствени установи: општи, клинички и

специјални болници; природни лекувалишта, опоравилишта; санаториуми за туберкулоза; домови за народно здравје; здравствени станици; апотеки; заводи за дезинфекција, дезинсекција и дератизација.

Исто така, од фондот ќе се финансираат од 1 јануари 1953 година и амбуланти, забни амбуланти, родилни домови и станици за брза помош во околните и градоите во кои не се формирани домови за народно здравје.

4. Здравствените установи што не се наведени во точ. 3 од оваа наредба ќе се финансираат и натаму непосредно од одредениот буџет.

Исто така, непосредно од буџетот ќе се финансираат и сите диспанзери, школски поликлиники и хигиенски станици, па и кога постојат како организациони единици на дом за народно здравје.

5. Надокнадите за услугите што им ги прават здравствените установи од точ. 3 на оваа наредба на лицата кои се должни да ги плаќаат надокнадите сами по прописите што постојат, здравствените установи ќе ги наплатуваат на досегашен начин и овие приходи ќе ги задржуваат за покривање на своите расходи.

6. Со цел да се подмират надокнадите за услугите што им ги прават здравствените установи од точ. 3 на оваа наредба на лицата што се во целост или делумно ослободени од плаќање надокнада по прописите што постојат, фондот ќе им отвора на здравствените установи месечни акредитиви и тоа во рамките на нивните претметки на приходите и расходите. При утврдувањето висината на акредитивот ќе се зема во обзир износот на надокнадите што ги наплатиле здравствените установи од лицата кои се должни да плаќаат надокнада сами.

Надокнадите од претходниот став здравствените установи времено ќе ги пресметуваат со фондот на крај на секој месец, и тоа спрема фактичните трошоци на болничкиот ден односно преглед.

Конечната пресметка помеѓу фондот и здравствените установи ќе се изврши по прописите за финансирањето на здравствените установи што ќе бидат донесени дополнително.

7. Здравствените установи од точ. 3 на оваа наредба ќе состават свои претметки на приходите и расходите, а овие претметки ги одобрува органот надлежен за вршење надзор над низната работа.

8. Здравствените установи на железничарите (од затворен тип) што се финансирале во 1952 година од сојузниот буџет, се издначуваат во поглед на финансирањето во 1953 година во смисла на оваа наредба со другите здравствени установи.

9. Поблиски прописи за начинот на користење средствата од фондот, како и за користење приходите наплатени од лицата што плаќаат надокнада сами, ќе издаде министерот за финансии на народната република.

10. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“, а ќе се применува од 1 јануари 1953 година.

Бр. 4183

31 декември 1952 година
Београд

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател
на Советот за народно здравје и
социјална политика,
др Павле Грегориќ, с. р.

Министер на финансии на ФНРЈ,
Милентије Поповиќ, с. р.

738.

Врз основа на Законот за општествениот план на ФНРЈ за 1953 година, Владата на ФНРЈ, по предлог од Советот на народно здравје и социјална политика на Владата на ФНРЈ и од Министерот на финансии на ФНРЈ, донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ И ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА ОД ФОНДОВИТЕ НА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

I. Во смисла на одредбите од Законот за општествениот план на ФНРЈ за 1953 година, стопанските организации и државните органи, установите и надлештвата ќе плаќаат редовен придонес за социјално осигурување по стопата од 10% од основот за пресметување на придонесот.

По исклучок од претходниот став банките, филмските претпријатија, претпријатијата на комунално-станбената дејност, задржните, задржните претпријатија и организации, општествените организации и приватни работодавци ќе го плаќаат редовниот придонес по стопата од 45% од основот за пресметување на придонесот. Од овој придонес делот на стопата од 10% влегува во фондот што служи за покривање на расходите на социјалното осигурување од точ. 4 на ова решение, а остатокот на стопата од 35% влегува во фондот што служи за покривање на расходите од точ. 5 на ова решение.

Детските домови, интернатите, детските јасли, обедиништата и сличните установи што плаќаат придонес по стопата од 30% ќе го плаќаат редовниот придонес по стопата од 10% од основот за пресметување на придонесот.

Придонесот за социјално осигурување на куќните помошнички, на учениците во стопанството, на адвокатските приправници и осигурениците осигурени по посебни договори ќе се плаќа по стопите определени во досегашните прописи односно договори.

II. Основ за пресметување на придонесот за социјално осигурување е вкупниот износ на извршените исплати на терет на фондот на платите на стопанската организација, односно вкупниот износ на исплатените плати и други примања за извршена работа. Придонесот се пресметува и уплатува на исплатените износи на име на заработка и во случај кога стопанската организација не остварила доход односно кога исплатата на заработката се врши по минималните тарифни ставови.

Сите стопански организации, установи и други обврзници на придонесот за социјално осигурување го плаќаат придонесот на оној завод за социјално осигурување на околицата (градоот) на чие подрачје обврзниците, односно нивните самостојни погони или пресметковни единици ја вршат својата дејност.

III. Народната банка на ФНРЈ ќе ги испрати извештаите за уплатата на придонесот до заводот за социјално осигурување на околицата (градоот) надлежен спрема седиштето на филијалата на банката.

Народната банка на ФНРЈ секој 10 дена ќе врши празнење на сметките на уплатените придонеси, со пренесување на салдото на сметките во корист на сметката на заводот за социјално осигурување на народната република.

IV. Средства на фондот за социјално осигурување кои во смисла на одредбите од Законот за општествениот план на ФНРЈ за 1953 година се остваруваат со наплатување на придонесот за социјално осигурување по стопата од 10% од исплатениот фонд на платите, ќе се употребуваат за покривање следните расходи на социјалното осигурување:

1) за трошоците на здравствена заштита на осигурениците што опфаќаат издатоци за:

- а) амбулантно лекување,
- б) болничко лекување,
- в) лекување во природни лекувалишта,
- г) лекови и санитарски материјали,

д) ортопедски помагала и санитарни направи, и
 ф) патни трошоци на осигурениците во врска со здравствена заштита;

2) за материјално обезбедување за време на временна неспособност за работа поради болест и болување;

3) за материјално обезбедување за време на отсуство поради труднота и раѓање, како и за време на скратеното работно време поради доење;

4) за половина на материјалното обезбедување и патните трошоци на работниците и службениците што се наоѓаат времено во работен однос;

5) за инвалидни, инвалидски пензии во секој случај за првите две години, односно и преку две години — додека не се утврди трајната состојба на инвалидноста;

6) за отпатници и за трошоците на преквалификацијата на инвалидите на трудот;

7) за закони.

V. Средствата на фондот за социјално осигурување кои по општествените планови на народните републики се остваруваат со одделување на одредениот процент од акумулацијата и фондовите на народните републики, како и разликите на придонесот за социјално осигурување над 10% (кога се плаќа придонесот по стопата виша од 10%), ќе се употребуваат за покривање на расходите за:

1) инвалидни и инвалидски пензии, почнувајќи од третата година, односно од денот на утврдената трајна инвалидност;

2) старосни пензии;

3) фамилијарни пензии;

4) додатоци на деца за сите корисници;

5) здравствена заштита на уживателите на трајни пензии и инвалидни;

6) половина на материјалното обезбедување и патните трошоци на работниците и службениците што се наоѓаат времено во работен однос;

VI. Средствата предвидени со претсметката на социјалното осигурување за трошоците на амбулатното и болничкото лекување на осигурениците ќе ги одделуваат заводите за социјалното осигурување на народните републики во фонд за времено финансирање здравствени установи до донесувањето на прописите за финансирањето на здравствените установи.

VII. Заводот за социјалното осигурување на народната република ќе ги пренесе постапно средствата за покривање на расходите на социјалното осигурување од точ. IV од ова решение на поодделни заводни за социјалното осигурување на околицата (градот) и ќе им ги стави на самостојно располагање. Со средствата предвидени за покривање на расходите од точ. V од ова решение ќе се располага спрема посебни прописи.

VIII. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“, а ќе се применува од 1 јануари 1953 година.

Бр. 4162

31 декември 1952 година
Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за народно
здравје и социјална политика,
др Павле Грегорич, с. р.

Министер на финансите на ФНРЈ,
Милентије Поповиќ, с. р.

739.

Врз основа на чл. 31 од Законот за планското управување со народното стопанство, Владата на ФНРЈ, по предлог од Претседателот на Советот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ и од Министерот на финансите на ФНРЈ, донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА СТАВАЊЕ ВО СИЛА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ОДДЕЛНА ТАКСА ЗА СМЕСТУВАЊЕ ВО УГОСТИТЕЛСКИТЕ ДУКАНИ

1) Се става во сила Решението за определување одделна такса за сместување во угостителските дуќани („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 15/52).

2) Ова решение влегува во сила на 1 јануари 1953 година.

Бр. 4175

31 декември 1952 година
Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател
на Советот за промет со стоки,
Осман Карабеговиќ, с. р.

Министер на финансите на ФНРЈ,
Милентије Поповиќ, с. р.

740.

Врз основа на чл. 8 од Законот за буџетот на Федеративна Народна Република Југославија за 1952 година, Владата на ФНРЈ, по предлог од Претседателот на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ, донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАДОКНАДАТА (РЕГРЕСОТ) НА РАЗЛИКИТЕ ВО ЦЕНАТА НА РОТО-ХАРТИЈА

1. На фабриката за папир Вевче и припаѓа право на надокнада на разликата помеѓу сопствената производствена продажна цена на рото-хартитјата и цената по која се продава рото-хартитјата од увозот, и тоа до вкупниот износ на надокнадата од 410,000.000.— динари.

2. Регресното барање по основот од претходната точка ќе се покрене од средствата на сметката бр. 800500 при Народната банка на ФНРЈ.

3. Се овластува Министерот на финансите на ФНРЈ со одделно напатствие да ги пропише условите и начинот на остварувањето на регресот по точ. 1 од ова решение.

4. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 4164

31 декември 1952 година
Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија,
Јосип Броз-Тито, с. р.

По овластение
од Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ
Министерот на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за индустрија
и градежништво,
Светозар Вукмановиќ, с. р.

741.

Врз основа на чл. 3 од Уредбата за укинување задолжителниот откуп на житата („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 31/52), а во согласност со Претседателот на Советот за селско стопанство и шумарство на Владата на ФНРЈ, издавам

НАРЕДБА ЗА ЗБИРАЊЕ УШУР

1. Иматиел на ушурни мелници, воденици, поточари, крупари и роначки, како и претпријатијата што чистат жита, слободно ја договараат со сопствениците на житата висината на ушурот (надокнада во натура за извршената услуга).

Висината на ушурот договорена во смисла на претходниот став не може да биде пониска од онаа што била определена со досегашните прописи од надлежните органи.

2. Сите иматели на ушурни мелници, воденици, поточари, крупари и роначки, како и претпријатијата што чистат жита, должни се сиот собран ушур да им го продадат на претпријатијата за промет со жита.

Сите мелници се должни да му ги предадат на претпријатието за промет со жита сите манипулативни вишоци на житата и преработките од житата.

3. Стопанскиот совет на владата на народната република ќе го пропише начинот за збирање ушур и манипулативни вишоци од мелниците, крупарите и роначките и претпријатијата што чистат жита, како и начинот за водење книги и евиденција за збирањето и продажбата на ушурот.

Со прописите од претходниот став може да се определи за мелниците-поточари паушално давање ушур.

4. Со парична казна до 10.000.— динари ќе се казнат за прекршок имателите односно одговорните работници и службеници на ушурните мелници, воденици, поточари, крупари и роначки, како и претпријатијата што чистат жита ако не постапат по одредбата од точ. 2 на оваа наредба.

5. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 12400

28 декември 1952 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ

Претседател на Советот за промет со стоки,
Осман Карабеговиќ, с. р.

Согласен

Министер на Владата на ФНРЈ

Претседател

на Советот за селско стопанство
и шумарство,

инж. Мијалко Тодоровиќ, с. р.

742.

Врз основа на чл. 68 од Уредбата за определување и преведување на пензиите и инвалиднините („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 39/52) пропишувам

ВТОРО НАПАТСТВИЕ ЗА ПРИМЕНА НА УРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ И ПРЕВОДЕЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ И ИНВАЛИДНИНТЕ

Со чл. 5

1) Кога се определува фамилијарна пензија по смртта на уживател на минимална лична пензија и на осигуреник кој би имал како уживател на пензија минимална лична пензија, како основ за определување фамилијарната пензија ќе се земе износот на минималната лична пензија по чл. 7 од уредбата.

Со чл. 9

2) Во точ. 7 ст. 1 на првото напатствие под а) на крај се бришат заборовите: „— во XVI пензиски разред“ и место нив се става: „— во — XVII пензиски разред“.

3) Ако квалификуван работник по завршеното изучување како ученик во стопанството не провеш на работа во својство на квалификуван работник најмалу три години, се разврстува при пензионисањето во пензиски разред како полуквалификуван работник во смисла на чл. 9 ст. 2 од уредбата. На пр.: по положениот завршен испит ученик во стопанството станал квалификуван работник на 15 јуни 1952 година и како квалификуван работник работел до 10 мај 1953 година. Поради несреќа во работа или поради болест и несреќа вон работа (чл. 48 од Законот за социјалното осигурување) станал напълно неспособен за работа. При определувањето на пензијата се разврстува по чл. 9 ст. 1 точ. в) од уредбата во XVII пензиски разред, бидејќи работел помалу од една година како квалификуван работник, а има помалу од 10 години работен стаж.

Ако работел како квалификуван работник повеќе од една година а помалу од три години, се разврстува во еден пензиски разред погоре, т.е. во XVI пензиски разред.

Со чл. 10

4) Продавачите на тутунски преработки во продавниците на претпријатијата на воените инвалиди од војните се разврстуваат во пензиските разреди како помошен персонал по членот 10 ст. 1 точ. г) од уредбата.

Со чл. 11

5) Додека во периодот од 1 април 1952 година па натаму не ќе се достаса можноста за пресметување на просечната месечна заработка од последните три години пред пензионисањето во смисла на чл. 11 ст. 1 од уредбата, ќе се зема како просек од три години просечната заработка остварена во времето од 1 април 1952 година до пензионисањето (точ. 12 од првото напатствие).

Со чл. 12

6) Во точ. 12 ст. 1 под в) од првото напатствие се додава нова реченица која гласи: „Ако осигуреникот до установувањето на намалувањето на способноста за работа бил на материјално обезбедување се зема просечниот месечен износ за заработката до вклучително последниот ден за кој е остварена заработка.“

Со чл. 13

7) Како осигуреници-инвалиди во смисла на чл. 13 ст. 3 од уредбата се сметаат уживателите на инвалиднина од II и III група, воените инвалиди од војните од VIII до I група и осигурениците на кои што им е исплатена отплатина по чл. 37 ст. 2 од Законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии.

Осигурениците на кои што им е исплатена отплатина, бидејќи го немале пропишаниот работен стаж за инвалидска пензија (чл. 37 од Законот за социјалното осигурување) ќе се сметаат како осигуреници-инвалиди во смисла на претходниот став за време од две години по установувањето на намалувањето на способноста за работа, а и по истек од две години — ако се установи со повторен преглед дека и натаму постои намалување на способноста за работа преку 33 и 1/3%.

Со чл. 18

8) Како плата во смисла на чл. 18 ст. 1 од уредбата (точ. 17 од првото напатствие) ќе се земе, аналогно на чл. 14 од уредбата просек на платата за последните две години работа.

Додека во периодот од 1 април 1952 година па натаму не ќе се достаса можноста за установување на просечната плата за последните две години работа, се зема просечната плата он 1 април 1952 година до пензионисањето.

Со чл. 21

9) Времето по чл. 25 од уредбата им се засметува на работниците и службениците во смисла на чл. 21 ст. 3 од уредбата во вкупното време на вршењето на самостојната професионална дејност и работниот однос по 15 мај 1945 година двократно, а при додавањето

на работниот стаж времето provedено во вршењето на самостојна професионална дејност пред 15 мај 1945 година еднократно. На пр.: осигуреникот вршел самостојна професионална дејност од 1928 до 1942 година (= 14 год.). Од 1942 до 1945 година учествувал во Народноослободителната војна (= 3 год.). Од 1945 до 1949 година вршел самостојна професионална дејност (= 4 год.), а од 1949 до денеска во работен однос (= 3 год.). Во работниот стаж се смета по 15 мај 1945 година:

- 1) времето од 1945 до 1949 = 4 години
- 2) времето од 1949 до 1952 = 3 години
- 3) времето од 1942 до 1945 = 6 години (двокатно).

Од времето на вршењето на самостојната професионална дејност поед 15 мај 1945 година му се додава на работниот стаж онолку колку што изнесува под 1 и 2 а под 3 еднократно, т.е. 10 години. Spreма тоа вкупниот стаж за пензија изнесува 23 години.

Со чл. 24

10) Во точ. 19 ст. 1 од првото напатствие првата реченица се менува и гласи:

„Времето provedено на воена должност во војните од 1912 до 1920 година им се признава во работен стаж на осигурениците што учествувале во состав на оружените сили од оние држави чијшто територии во целост или делум влегле во состав на државната територија на Југославија, а во моментот на исполнувањето на условите за пензија биле државјани на ФНРЈ.“

11) Кога во работниот стаж се засметува времето по чл. 24 од уредбата не се одбија кадровскиот срок иако служењето во кадар паѓало во тоа време.

Со чл. 36

12) Одредбите на чл. 63 ст. 2 од Законот за социјалното осигурување се применуваат и при утврдувањето стабот за правото на инвалидна односно инвалидска пензија по чл. 36 од уредбата.

13) Условот на непосредно стапување од работен однос на воена служба (чл. 36 ст. 2 од уредбата) е исполнет ако работниот однос престанал заради стапувањето на воена служба и ако стапувањето на воена служба дошло најдалеку во рок од еден месец.

Со чл. 42

14) Одредбите на чл. 42 од уредбата се применуваат на лицата кои на денот кога влегла уредбата во сила биле во работен однос, како и на лицата на кои работниот однос им престанал пред да влезе уредбата во сила — ако работниот однос престанал поради наполна неспособност за работа, трајно или за повеќе од една година.

15) На лицата од чл. 42 на уредбата им припаѓа право а инвалидска пензија, од денот кога е установена неспособноста за работа најрано од 1 јуни 1952 година.

Со чл. 43

16) На лицата на кои работниот однос им престанал по влегувањето во сила на Законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии, а чиешто барање за пензија е отфрлено од причината што немале пропишан минимален работен стаж за пензија или поради таа причина и не поднесувале барање за пензија, ќе им се определи пензија по нивно барање ако со засметувањето на работниот стаж по чл. 25 од уредбата го исполнуваат пропишаниот минимален работен стаж. Пензијата им припаѓа од првиот лареден месец по поднесеното барање по влегувањето во сила на уредбата.

Со чл. 47

17) При преведувањето на фамилијарните пензии како основ за определување на пензијата ќе се земе минималниот износ на личната пензија по чл. 7 од уредбата во оние случаи каде што лицето од кого го изведува фамилијарата правото на пензија би имало право на таа минимална пензија кога би му била пензијата определена по уредбата.

Со чл. 51

18) Уживателите на пензии опфатени во чл. 51 ст. 3 од уредбата кои според звањето во кое се пензионирани би можела да бидат преведени во звањата предвидени за службениците на државните органи по прописите за звањата и платите од 1952 година, бидејќи по тие прописи не постојат соодветни звања, (стопански помошник, стопански работоводител и др.) ќе се разврстат во пензиските разреди по чл. 10 од уредбата според стручната спрема и работниот стаж. Ако до преведувањето во звањето службеник по прописите за звањата и платите од 1947 година биле разврстени во платните групи по чл. 8 од Уредбата за регулирање наднишките и платите на работниците и наместениците од 20 април 1945 година, ќе се разврстат во пензиски разред спрема таа платна група во смисла на Решението за разврстување во пензиски разред на уживателите на пензии — наместеници, уметнички персонал и тн. („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 47/52) доколку е тоа за нив поповолно.

Со чл. 52

19) Во смисла на чл. 52 од уредбата треба да е исполнет условот од 10 години работа во својство на работник до преведувањето во звањето службеник по прописите за платите од 1947 и 1948 година, ако уживателот на пензијата по преведувањето во звањето службеник работел службеничка работа на звањето во кое е преведен (на пр.: работникот преведен во звањето помошен административен манипулант или помошен службеник, којшто до преведувањето вршел работи на работник, а по преведувањето вршел службенички работи на звањето во кое е преведен). Тој услов не се бара во случаи кога работникот до преведувањето во звањето службеник работел и натаму до пензионисањето продолжил да врши работа на работник (на пр.: работник преведен во звањето индустриски или градежен работоводител, т.е. во звањето што имало службенички статус, па и по тоа преведување до пензионисањето вршел работа на работник која ја работел и до преведувањето).

Со чл. 53

20) Одредбите на чл. 53 од уредбата се применуваат така што ќе се установи прво процентот на пензијата спрема работниот стаж што се признава по одредбите на Законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии и одредбите на уредбата. Така установениот процент ќе се спореди со процентот со кој била определена пензијата по поранешните прописи, па при преведувањето на пензијата се определува по оној процент што е поголем. Ако процентот по поранешните прописи бил определен и спрема работниот стаж што не се признава по чл. 23 и 24 од уредбата, ќе се установи повторно процентот по поранешните прописи спрема намалениот работен стаж и ќе се изврши упоредба со тој процент.

На пр.: По Законот за установување правото на пензија на егзекутивен железнички службеник му е определена пензија за 22 години служба од кои 12 години е егзекутивна железничка служба. Пензијата е определена по поранешните прописи со 86%. При преведувањето по одредбите на уредбата пензијата за 22 години служба се определува со 64%. Spreма тоа поранешниот процент е поповолен, па пензијата при преведувањето се определува со 86%. Ако во овој стаж од 22 години би било содржано и времето во својство на ученик во стопанството, на пр.: 3 години, процентот ќе се утврди по поранешните прописи врз основа на стаж од 19 години, а тоа е 77%, па и во овој случај процентот по поранешните прописи е поповолен. Ако заков пензионер работел по пензионисањето уште 9 години кои во смисла на чл. 55 од уредбата му се сметаат во работен стаж, би имал вкупен стаж од 28 години, па процентот на пензијата по уредбата односно по чл. 58 на законот му изнесува 79%, а како е тој процент поповолен од поранешниот, пензијата ќе се определи со тој процент.

Со чл. 55

21) Точката 44 од првото напатствие се менува и гласи:

„Како уживатели на непотполна старосна пензија во смисла на чл. 55 од уредбата се сметаат и уживателите на пензии кои се административно пензионисани по поранешните прописи т.е. кои во моментот на пензионисањето не ги исполнувале условите ни за старосна ниту за инвалидска пензија по Законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии.

На уживателите на инвалидска пензија кои до 1 јули 1952 година провеле најмалу пет години во работен однос по пензионисањето во смисла на чл. 16 ст. 2 од Уредбата за преведувањето на пензиите, рентите и помоштите определени по поранешните прописи („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 69/50) и со тој работен стаж ги исполнувале условите за старосна пензија, а тоа време не им било засметано во пензиски стаж пред 1 јули 1952 година, ќе им се засмета во работен стаж при преведувањето и тоа време на запослување по пензионисањето.

На лицата, кои биле пензионисани како државни службеници па подоцна реактивирани, а во тоа меѓувреме биле во работен однос и тоа време при последното пензионисање им е засметано во работен стаж за старосна пензија, ќе им се засмета тоа време и при преведувањето на пензијата по Уредбата за определување и преведување на пензиите и инвалидните.

Бр. 16706

27 декември 1952 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседателна Советот за народно здравје и
социјална политика,
др Павле Грегориќ, с. р.

743.

Врз основа на чл. 40 од Уредбата за инвалидските принадлежности („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 33/52), а по прибавено мислење од Народната банка на ФНРЈ пропишувам

НАПАТСТВИЕ

ЗА ПОСТАПКАТА ПРИ ИСПЛАТА НА ПОСТОЈАНИОТ ДОДАТОК НА ДЕЦА И ИНВАЛИДСКИОТ ДОДАТОК НА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНИТЕ

1) Исплатата на постојаниот додаток на деца и инвалидскиот додаток на уживателите на инвалиднина се врши од кредитите предвидени за исплата на инвалидските принадлежности на воените инвалиди од војните.

2) Исплата на постојаниот додаток на деца и инвалидскиот додаток вршат заводите за социјално осигурување на околиите (градовите) односно советите за народно здравје и социјална политика на околиите (градовите) — чл. 32 и 33 од Уредбата за инвалидските принадлежности. Тие подигаат по образецот на Народната банка на ФНРЈ бр. 111 — а:

а) од текуштата сметка бр. 338—507 средства за исплата на инвалидскиот додаток, а

б) од текуштата сметка бр. 338—508 средства за исплата на постојаниот додаток на деца.

3) Надлежниот завод за социјално осигурување на околијата (градој) односно советот за народно здравје и социјална политика на околијата (градој) врз основа на примените решенија за признавање правата на инвалидски додаток односно на постојан додаток на деца состави одделен список за подигање на средствата и за исплата на инвалидскиот додаток, а одделен за исплата на постојаниот додаток на деца.

4) Списокот за исплата на постојаниот додаток има ознака „ИД“, а треба да содржи следни рубрики:

— реден број,

— презиме и име на уживателот (за уживателите на фамилијарна инвалиднина уште и роднинството и името на лицето од кого потекнуваат инвалидските права),

— назив на органот што го донел решението за инвалидскиот додаток,

— број и датум на решението,

— месец за кој се врши исплатата,

— запирање за повеќе примен додаток,

— вкупен износ за исплата,

— потпис на уживателот односно старателот.

5) Списокот за исплата на постојаниот додаток на деца носи ознака „ДД“, а треба да содржи следни рубрики:

— реден број,

— презиме и име на уживателот и име на детето на кое се прима додаток (за уживателите на фамилијарна инвалиднина и роднинството и името на лицето од кого потекнуваат инвалидските права),

— назив на органот што го донел решението за постојаниот додаток на деца,

— број и датум на решението,

— месеци за кои се врши исплатата,

— месечен износ на додатокот,

— запирање за повеќе примен постојан додаток на деца,

— вкупен износ за исплата,

— потпис на уживателот односно старателот.

Во списокот за исплата на постојаниот додаток на деца се внесува под одделен реден број секое дете за кое се исплатува додаток.

6) Списоците се состават во два примерка и се поднесуваат до надлежната работна единица на Народната банка на ФНРЈ, а мораат да бидат заверени од заводот за социјално осигурување на околијата (градој) односно од советот за народно здравје и социјална политика на односниот народен одбор и потпишани од лицата што се овластени да располагаат со средствата на заводот за социјално осигурување на околијата (градој) односно со буџетските акредитиви на народниот одбор. Еден примерок од списокот остапува во филијалата на Народната банка на ФНРЈ со налогот за исплата, а вторниот примерок филијалата го заверува со штембил и потпис и му го враќа на заводот односно на советот заради исплата на уживателите на додатокот.

7) Исплатата на додатокот на овластените лица се врши со потпис на списокот или на друг згоден начин (со упатница и сл.).

Списоците „ИД“ и „ДД“ се чуваат како парични документи најмалу 3 години.

8) Заради наплата повеќе (неправилно) примен инвалидски додаток односно постојан додаток на деца може да се врши запирање до една третина на инвалидскиот додаток односно вкупниот износ на постојаниот додаток на деца за наредните месеци. Ако на тој начин за време на примањето на додатокот не се изврши наплата на долгуваниот износ истата ќе се изврши со запирање на една третина од инвалиднината.

9) Додека советите за народно здравје и социјална политика на народните републики во смисла на чл. 33 од Уредбата за инвалидските принадлежности ќе решаваат за постојаниот додаток на деца исплатата на тој додаток ќе ја вршат со упатница на терет на сметката бр. 338—508.

10) Ова напатствие влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“, а ќе се применува од 1 јануари 1953 година.

Бр. 3874

23 декември 1952 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за народно
здравје и социјална политика,
др Павле Грегориќ, с. р.

744.

Врз основа на точ. 2 од Решението за определување државните органи надлежни за прописување цени и тарифи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 39/52), Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА ПОШТЕНСКО-ТЕЛЕГРАФСКО-ТЕЛЕФОНСКАТА ТАРИФА

Поштенско-телеграфско-телефонската тарифа („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 49/51, 57/51 и 8/52) се менува во следното:

А. ПОШТЕНСКИ УСЛУГИ

1. ПИСМА

Меѓународен сообраќај:

до 20 грама — — — —	30 дин.
преку 20 грама, а за секој 20 грама или дел од оваа тежина — — — —	17 дин.
Најголема тежина 2 кг.	

3. ПЕЧАТЕНИ СТВАРИ

Внатрешен сообраќај:

до 50 гр — — — —	5 дин.
преку 50 до 500 гр — — — —	10 дин.
преку 500 до 2000 гр — — — —	15 дин.
преку 2000 до 5000 гр — — — —	20 дин.
Книжевни огласи до најголема тежина од 30 грама — — — —	2 дин.
Повластите за издавачките претпри-меѓународниот сообраќај — без обзир кој е испраќач.“	

Меѓународен сообраќај:

Се додава нов став кој гласи:

„Книги, брошури, музикални и географски карти, кои не содржат никакви објави или реклами, освен оние што се наоѓаат на кориците или на внатрешната страна од кориците, се отпраќаат по намалената тарифа од 50% на поштарината за печатени ствари во меѓународниот сообраќај — без обзир кој е испраќач.“

4. ВЕСНИЦИ И СПИСАНИЈА

Внатрешен сообраќај:

а) Весници

за секој примерок	адресиран	неадресиран
до 100 гр — —	0,40 дин.	0,25 дин.
преку 100 до 500 гр — —	1.— дин.	0,50 дин.

б) Списанија

за секој примерок	адресиран	неадресиран
до 100 гр — —	0,60 дин.	0,40 дин.
преку 100 до 500 гр — —	1,50 дин.	1.— дин.

За дозволени прилози кај весници и списанија не се наплатува одделна поштарина.

Најголема тежина 500 грама.

За весници и списанија поштарината се наплатува во готово.

7. ИСПУЩЕНИ ОТИСЦИ ЗА СЛЕПИ

Испушчените отисци за слепи во внатрешниот и меѓународниот сообраќај до најголемата тежина до 7 кг се отпраќаат бесплатно.

8. МАЛИ ПАКЕТИ

Меѓународен сообраќај

Во точката под а) се менува:

„Најмала поштарина — — — — — 60 дин.“

14. УПЛАТИ И ИСПЛАТИ ПО ТЕКУШТИТЕ СМЕТКИ

Внатрешен сообраќај

Се додава нов став, кој гласи:

„а) Вирмански уплати и исплати

При пренесувањето од сметковна или буџетска книшка на текушта сметка, при пренесување банчина упатница на сметковна или буџетска книшка, при уплати на текуштата сметка со поднесување на барирен чек — без обзир на износот се наплатува од корисникот за секој случај 10 дин.“

18. ПРЕПОРАЧАНО РАКУВАЊЕ

Внатрешен сообраќај

Вториот став се менува и гласи:

„За препорачано ракување на пратки што содржат книги и брошури — без обзир кој е испраќач — се наплатува — 20 дин.“

21. ОТКУПНО РАКУВАЊЕ

Внатрешен сообраќај

Првиот и последниот став се менуваат:

„За откупно ракување на сите видови пратки, покрај редовната поштарина по тежина, вредноста и за евентуални други нарочни ракувања, се наплатува уште и 10 дин. Повластите за откупно ракување на пратките на издавачките претпријатија се укинува.“

26. ДОПОЛНИТЕЛНА ПОШТАРИНА ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ПО ВОЗДУШЕН ПАТ

Внатрешен сообраќај

Се менува одделот под б) и гласи:

„б) Пакети

Покрај редовната поштарина се наплатува уште и:

1) за секој 1 кг тежина или дел од килограм, ако се пренесува пакетот на една воздушна релација — — — — — 35 дин.

2) за секој 1 кг тежина или дел од килограм, ако се пренесува пакетот на две воздушни релации — — — — — 70 дин.“

32. ПРОДОЛЖУВАЊЕ СРОКОТ ЗА ИСПЛАТА НА УПАТНИЦА И БАРАЊЕ НА УВИД

Внатрешен сообраќај:

Се додаваат нови ставови кои гласат:

„б) Одобрение за исплата на упатницата

За одобрение на исплата на вратената упатницата на испраќачот, ако овој не може да поднесе признание, потврда за уплатата односно предавниот попис или аманетна книга — се наплатува поштарина 50 дин.

в) Барање на исплатена упатница на увид

Ако испраќачот или примателот ја бара на увид исплатената упатница — се наплатува поштарина — — — — — 50 дин.

Поштарината под б) и в) се наплатува во франко марки, кои се лепат: — во случајот под б) на дотичната упатница; — во случајот под в) на претставката.“

42. ПРОДАВНА ЦЕНА НА ПОШТЕНСКИТЕ ВРЕДНОСНИЦИ И ОБРАСЦИ

Се менува и гласи:

„Продавната цена на поштенските вредносници и обрасци, што се користат за внатрешниот и меѓуна-

родниот поштенски сообраќај, ја определува Главната дирекција на поштите.“

43. ДОПЛАТНА ПОШТАРИНА ВО КОРИСТ НА ЦРВЕНИОТ КРСТ

Внатрешен сообраќај:

Се внесува нов тарифен став 43, кој гласи:
„За време на Неделата на Црвениот крст се наплатува за секоја писменосна пратка — покрај редовната поштарина — уште и со закон определената доплата во корист на Југословенскиот црвен крст.“

Доплатата не се наплатува:

а) за пратките што ги предаваат државните установи;

б) за пратките што ги предава Југословенскиот црвен крст;

в) за пратките што се примаат за странство;

д) за весници и списанија.

Доплатната поштарина се плаќа со лепење на одделни доплатни марки.“

Б. ТЕЛЕГРАФСКИ УСЛУГИ

а) Внатрешен сообраќај

51. ОБИЧНИ ТЕЛЕГРАМИ

Се додава нов став, кој гласи:

„За збор во радио-телеграма честитка или изјава на соучество — — — — — 10 дин.
Најмал тарифен износ — — — — — 100 дин.“

56. ОБАВЕСТИ ЗА ИСПОРАКА НА ТЕЛЕГРАМА

Ставот под а) се менува и гласи:

„а) за телеграфска обавест за испорака на телеграма — — — — — 60 дин.“

57. ПРЕПИСИ НА ТЕЛЕГРАМИ СО ПОВЕКЕ АДРЕСИ

а) за препис на телеграми со повеќе адреси од кои да било вид до 50 збора — — — — — 40 дин.

б) за секои натамошни 50 збора или ден од 50 збора уште по — — — — — 40 дин.

65. ИНСТАЛАЦИИ, СЕЛИДБИ И ПРЕМЕСТУВАЊЕ

Се додава нов став, кој гласи:

„г) за изградба водови на напречни телепринтерски врски се наплатуваат фактичните трошоци по фактурата.
Ако за оваа врска се користат телефонските водови што постојат, се наплатува — — — — — 8.000 дин.“

Ако корисниците на напречните телепринтерски врски ги отстапат водовите на своите претплатнички телефони за остварување на оваа врска — се наплатува — — — — — 3.000 дин.“

66. ПРЕТПЛАТА

Се додаваат два нови става по точката д) кои гласат:

„г) За напречна телепринтерска врска, што служи за измена на соопштенијата во месниот сообраќај — — — — — 4.000 дин.“

е) за напречна телепринтерска врска, со која два корисника паралелно примаат соопштенија преку меѓумесниот вод издаден под наем, се наплатува од вториот корисник — — — — — 8.000 дин.“

69. ОТСАПУВАЊЕ ТЕЛЕГРАФСКИ ВОДОВИ И КАНАЛИ

Точката под а) се менува и гласи:

„а) За отстапување телеграфски водови, симултани врски или телеграфски канали, со кои натамошните претплатници се сврзани за телеграфските центри, се наплатуваат тарифните износи, пропишани за отстапување (закуп) на телефонски водови, намалени за 75% — сметајќи го воздушното растојание на местото спрема телефонските зони.“

Досегашната точка под г) се укинува.
Досегашната точка под а) станува точка б), а точката в) станува точка г).

70. ОДРЖУВАЊЕ ТУГИ ВОДОВИ

Се менува и гласи:

„За одржување туѓи месни и меѓумесни телеграфски водови се наплатува за секој километар или дел од километар на тел — годишно — — — — — 2.500 дин.“

71. ОДРЖУВАЊЕ ПРЕТПЛАТНИЧКИ ВОДОВИ ВО ПОШИРОК МЕСТЕН РЕОН

Се менува и гласи:

„За одржување претплатнички телеграфски водови во поширок местен реон, без обзир дали се тие сопственост на птг — установа или на самиот претплатник, се наплатува за секој километар или дел од километар на тел — годишно — — — — — 1.250 дин.“

Тарифните износи за одржување не се наплатуваат од корисникот од тарифниот став 69.“

В. ТЕЛЕФОНСКИ УСЛУГИ

а) Внатрешен сообраќај

82. МЕЃУМЕСНИ РАЗГОВОРИ

Се додаваат нови ставови кои гласат:

„г) Ако телефонскиот претплатник како повикувач не се одзове на поканата за вршење на разговорот, а разговорот не го откажал претходно, плаќа 1/3 (една третина) на говорната единица на обичен разговор спрема периодот на сообраќајот во кој е воспоставена врска.“

е) Ако повикувачот или повиканиот одбие да разговара, откако е меѓумесната врска веќе воспоставена — повикувачот го плаќа износот за една говорна единица на пријавениот разговор спрема периодот на сообраќајот во кој е воспоставена врска.“

ж) За разговорите плативи во одредиштето, се наплатува тарифниот износ пропишан за меѓумесни разговори од ист вид и траење — извршени во истиот период на сообраќајот.

Ако повиканиот не пристапе да го плати тарифниот износ за разговорот и поради тоа разговорот не се изврши, повикувачот го плаќа тарифниот износ што е пропишан за телефонската покана.

з) За разговорите по договор — без користење телефонска покана — се наплатуваат тарифниот износ пропишан за меѓумесните разговори од ист вид и траење, извршени во ист период на сообраќајот.

Во случај на неизвршување ваков разговор поради недоаѓање на соговорникот, од повикувачот се наплатува тарифниот износ пропишан за телефонската покана.“

86. ПРЕСМЕТУВАЊЕ КРЕДИТИРАНИ УСЛУГИ

Тарифниот став 86 станува тарифниот став 132.

87. НЕНАВРЕМЕНО ПЛАЌАЊЕ СМЕТКИ

Тарифниот став 87 станува тарифен став 133.

88. ПОВТОРНО ПУШТАЊЕ ВО СООБРАЌАЈ НА ИСКЛУЧЕН ТЕЛЕФОН

Тарифниот став 88 станува тарифен став 107.

89. ТЕЛЕФОНСКА ПРЕТПЛАТА ВО МЕСТАТА СО РАЧНИ ТЕЛЕФОНСКИ ЦЕНТРАЛИ

Тарифниот став 89 станува тарифен став 86. Во точката под а) се менува претплатата за станови и тоа:

II раздел во местата што имаат до 25 претплатнички водови:

I група претплатници — станови — — — — — 250 дин.

III раздел во местата што имаат од 26 до 100 претплатнички водови:

I група претплатници — станови — 400 дин.
IV раздел во местата што имаат пре-
ку 100 претплатнички водови:

I група претплатници — станови — 500 дин.
Се додава нов став кој гласи:

„г) Воените инвалиди од војните со 100% неспособност уживаат повластица од 50% од пропишаната претплата.“

90. ТЕЛЕФОНСКА ПРЕТПЛАТА ВО МЕСТА СО АВТОМАТСКИ ТЕЛЕФОНСКИ ЦЕНТРАЛИ

Тарифниот став 90 станува тарифен став 87.

Точ. а) и б) остануваат непроменети, а другите се менуваат и гласат:

в) за главни претплатнички телефони сврзани преку двоен односно сериски приклучок, се наплатува од секој претплатник по 75% од претплатата пропишана за главниот претплатнички телефон.

г) За главните претплатнички телефони сврзани преку групен приклучок се наплатува од секој претплатник по 50% од претплатата пропишана за главниот претплатнички телефон.“

Досегашната точ. в) останува во целост, само станува точ. д).

Досегашната точ. г) станува точ. ф), но се менува и гласи:

„г) Активните и пензионисаните работници и службеници на Главната дирекција на поштите и на сите нејзини подрачни установи и претпријатија плаќаат 50% од пропишаната претплата и тарифниот износ на месните разговори. Во телефонските автоматски мрежни групи овие работници и службеници — како претплатници на тие групи — плаќаат за првите 200 (две стотини) импулси по бројачот по 2,5 (два и пол) динари, а за секој натамошен импулс по 5 динари.

е) Воените инвалиди од војните со 100% неспособност уживаат повластица од 50% по овој тарифен став и по тарифниот став 81 за месни разговори.

91. ПРЕТПЛАТАТА ЗА ДРУГИ ВНАТРЕШНИ ПРЕТПЛАТНИЧКИ ТЕЛЕФОНСКИ УРЕДИ

Тарифниот став 91 станува тарифен став 88.

Точ. б) и в) се укинуваат, и другите точки до толку ги менуваат своите ознаки.

Точката под з) се менува и гласи:

„е) За напречна телефонска врска се наплатува месечно — — — — — 1.600 дин.“

92. ПРЕТПЛАТА ЗА КУКНИ ЦЕНТРАЛИ ШТО СЕ ИМОТ НА ПТТ-УСТАНОВА

Тарифниот став 92 станува тарифен став 89.

Се додава и нова точ. која гласи:

„ф) За кукните центри што се имот под управа на ПТТ-установа, а монтирани се кај корисникот така да не се вклучени во јавната телефонска мрежа — се наплатува полниот капацитет на централата, сметајќи по еден број:

— за индукторските кукни центри — 50 дин.

— за кукните центри со централна батерија (ЦБ) — — — — — 100 дин.

— за автоматски кукни центри — 200 дин.

За телефонските апарати вклучени во ваква кукна централа се наплатува за секој апарат претплатата пропишана за споредните претплатнички телефони — само ако се апаратите имот под управа на ПТТ-установа.“

93. ПРЕТПЛАТА ЗА КУКНИ ЦЕНТРАЛИ КОИ СЕ СОПСТВЕНОСТ НА ПРЕТПЛАТНИЦИТЕ

Тарифниот став 93 станува тарифен став 90.

Точ. под б) се менува и гласи:

„б) За секој телефонски апарат вклучен во кукната централа во местата со автоматски центри што имаат бројчи на разговори, се наплатува претплатата пропишана за спореден претплатнички телефон односно споредна станица само во случај, ако се телефонските апарати имот под управа на ПТТ-установа.“

Се додава нова точка в) која гласи:

„в) За секој телефонски апарат вклучен во кукната централа во местата со рачни телефонски центри, како и во местата со автоматски центри што немаат бројчи на разговори — се наплатува претплатата пропишана за споредни претплатнички телефони односно споредни станици без обзир чиј се имот телефонските апарати.“

94. ПОСТОЈАНА ТЕЛЕФОНСКА ВРСКА

Тарифниот став 94 станува тарифен став 91.

95. ОБАВЕСТИ ЗА ОТСУТНОСТА НА ПРЕТПЛАТНИКОТ

Тарифниот став 95 станува тарифен став 92, се менува и гласи:

„За обавест за отсутноста на претплатникот се наплатува за секој 15 дена обавестување или дел од ова време — — 150 дин.“

96. РАЗГОВОРИ СО ОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ

Тарифниот став 96 станува тарифен став 93.

97. ИЗМЕНА БРОЈОТ НА ТЕЛЕФОН

Тарифниот став 97 станува тарифен став 94, се менува и гласи:

„За измена на бројот на телефон по барање на претплатникот се наплатува — 200 дин.“

98. ВНЕСУВАЊЕ ВО ТЕЛЕФОНСКИ ИМЕНИК

Тарифниот став 98 станува тарифен став 95.

99. НАЕМ НА ФИЗИЧКИ ВОДОВИ

Тарифниот став 99 станува тарифен став 96.

100. НАЕМ НА ТЕЛЕФОНСКИ КАНАЛИ

Тарифниот став 100 станува тарифен став 97.

101. ОДРЖУВАЊЕ ТУЃИ ТЕЛЕФОНСКИ ВОДОВИ

Тарифниот став 101 станува тарифен став 98, се менува и гласи:

„а) За одржување туѓи меѓумесни телефонски водови се наплатува за секој километар или дел од километар тел — годишно — — — — — 2.500 дин.

б) За одржување претплатнички телефонски водови во поширок местен реон, без обзир чиј се имот се наплатува за секој километар или дел од километар тел — годишно — — — — — 1.250 дин.

в) За одржување претплатнички водови во потесен местен реон не се наплатува ништо.

г) Претплатниците сврзани преку двојни, сериски или групни телефонски приклучоци во поширок местен реон плаќаат сразмерен дел на тарифниот износ — пропишан за одржување на заеднички вод.

д) За одржување напречни телефонски врски во потесен местен реон не се наплатува ништо.

Во поширок местен реон се наплатува тарифниот износ пропишан за одржување телефонски водови во поширок местен реон (точ. б) од овој тарифен став).

ф) За одржување вод на повремени телефон во поширок местен реон — за времето додека телефонот не е во сообраќај — се наплатува 50% од тарифниот износ пропишан за одржување на претплатнички вод во поширок местен реон (точ. б) од овој тарифен став).“

102. ОДРЖУВАЊЕ ТУЃИ ТЕЛЕФОНСКИ УРЕДИ

Тарифниот став 102 станува тарифен став 99, се менува и гласи:

„За одржување туѓи телефонски уреди се наплатуваат трошоците утврдени со договорот помеѓу дирекцијата на ПТТ и сопственикот на телефонските уреди.“

103. НОВ ГЛАВЕН ПРЕТПЛАТНИЧКИ ТЕЛЕФОН

Тарифниот став 103 станува тарифен став 100, се менува и гласи:

„а) За воспоставување нов главен претплатнички телефон во потесен местен реон се наплатува:

1) во местата што имаат до 200 претплатници — — — — — 300 дин.

2) во местата што имаат од 201 до 1000 претплатници — — — — — 500 дин.

3) во местата што имаат преку 1000 претплатници — — — — — 1.200 дин.

б) Ако е главниот претплатнички телефон сврзан преку двоен приклучок, се наплатува 75%, а ако е сврзан преку сериски или групен приклучок, се наплатува 50% од износот — пропишан во точ. а) од овој тарифен став.

в) Трошоците на внатрешниот куќен телефонски развод ги сноси претплатникот.

г) За воспоставување главен претплатнички телефон во поширок местен реон се наплатуваат — покрај износите од точ. а) од овој тарифен став — уште и фактичните трошоци за изградба на вод во поширок местен реон, пресметани по фактурата.

д) Активните и пензионисаните работници и службеници на главната дирекција на поштите и на сите нејзини подрачни установи и претпријатија плаќаат 50% на износите од точ. а) и б) од овој тарифен став.

104. СПОРЕДНИ ПРЕТПЛАТНИЧКИ ИНСТАЛАЦИИ

Тарифниот став 104 станува тарифен став 101, се менува и гласи:

„а) За инсталација на споредна телефонска станица со менувач, или за инсталација на спореден претплатнички телефон со менувач, се наплатува — — — — — 1.000 дин.

б) За инсталација на споредна телефонска станица или спореден претплатнички телефон — сврзани на куќна централа се наплатува — — — — — 500 дин.

в) Ако се изградува надворешен вод или се повлекува внатрешен вод подолг од 15 метра помеѓу спореден претплатнички телефон или споредна станица и главен претплатнички телефон односно куќна централа или сериска гарнитура — се наплатуваат за изградба на тој надворешен вод односно внатрешен вод подолг од 15 метра фактичните трошоци пресметани по фактурата.

г) За инсталација друга телефонска слушалка, се наплатува — — — — — 500 дин.

д) За инсталација сигнално звонче со менувач или без менувач, се наплатува — — — — — 500 дин.

е) За инсталација телефонски менувач, што служи за исклучување на телефонот се наплатува — — — — — 500 дин.

ж) За инсталација една гарнитура собни приклучоци (два зидна приклучока и утикач на гајтанот од телефонот), се наплатува — — — — — 500 дин.

з) За инсталација на секој натамошен зиден приклучок (трет, четврт и тн.), се наплатува по приклучок — — — — — 250 дин.

и) За внатрешна инсталација на сериска гарнитура се наплатуваат фактичните трошоци пресметани по фактурата.

ј) За инсталација на куќна централа се наплатуваат фактичните трошоци пресметани по фактурата.

к) За монтирање или демантирање на касиче за собирање пари, се наплатува — — — — — 500 дин.

л) За изградба на вод на напречна телефонска врска, се наплатуваат фактичните трошоци пресметани по фактурата.

Ако за напречната телефонска врска се користат телефонските водови што постојат, се наплатува за обата дела на на-

пречната врска (од еден телефон до разделикот на централата и од разделикот до друг телефон) — — — — — 8.000 дин.

м) Ако корисниците на напречна врска ги отстапат водовите на своите претплатнички телефони за остварување на обата дела од својата напречна врска, се наплатува — — — — — 3.000 дин.

105. СЕЛИДБА НА ТЕЛЕФОНИ

Тарифниот став 105 станува тарифен став 102, се менува и гласи:

„а) За селидба на главен претплатнички телефон во потесен местен реон — се наплатуваат износите пропишани со тарифниот став 100.

б) Кај селидба во поширок местен реон се наплатуваат уште и фактичните трошоци за изградба на вод во поширок местен реон пресметани по фактурата.“

106. СЕЛИДБА НА ДРУГИ ТЕЛЕФОНСКИ УРЕДИ

Тарифниот став 106 станува тарифен став 103, се менува и гласи:

„а) За селидба на споредна телефонска станица со менувач, или за селидба на спореден претплатнички телефон со менувач, се наплатува — — — — — 1.000 дин.

б) За селидба на споредна телефонска станица или спореден претплатнички телефон — сврзани за куќна централа или сериска гарнитура, се наплатува — — — — — 500 дин.

Селидба на спореден претплатнички телефон може да се врши само едновременно со селидбата на главниот претплатнички телефон односно сериската гарнитура или куќната централа.

в) Ако при селидбата се изградува надворешен вод или повлекува внатрешен вод подолг од 15 метра помеѓу спореден претплатнички телефон или споредна станица и главен претплатнички телефон односно куќна централа или сериска гарнитура, се наплатуваат за изградба на тој надворешен вод односно внатрешен вод подолг од 15 метра фактичните трошоци пресметани по фактурата.

г) За селидба на самиот уред на сериската гарнитура или куќната централа се наплатуваат фактичните трошоци пресметани по фактурата за демонтирање или монтажа, како и тарифниот износ пропишан за селидба на главни и споредни претплатнички телефони.

д) За селидба на сигнално звонче се наплатува — — — — — 250 дин.

е) За селидба на телефонски менувач што служи само за исклучување на телефон се наплатува — — — — — 250 дин.

ж) За селидба на една гарнитура собни приклучоци се наплатува — — — — — 250 дин.

з) За селидба на секој натамошен зиден приклучок (трет, четврт и тн.) се наплатува по приклучок — — — — — 125 дин.

и) За селидба на напречна врска се наплатуваат износите пропишани во тарифниот став 101 на точ. ж).“

107. ПРЕМЕСТУВАЊЕ ТЕЛЕФОНИ

Тарифниот став 107 станува тарифен став 104. Точката под б) се менува и гласи:

„б) Ако при преместувањето се изградува надворешен вод или повлекува внатрешен вод подолг од 15 метра помеѓу спореден претплатнички телефон или споредна станица и главен претплатнички телефон односно куќна централа или сериска гарнитура, се наплатуваат за изградба на тој надворешен вод односно внатрешен вод подолг од 15 метра фактичните трошоци пресметани по фактурата.“

108. ПРЕМЕСТУВАЊЕ ДРУГИ ТЕЛЕФОНСКИ УРЕДИ

Тарифниот став 108 станува тарифен став 105.

Точките под г) и д) стануваат една точка која гласи:

„г) За преместување една гарнитура собни приклучоци се наплатува — — — — 250 дин.

За преместување секој натамошен зиден приклучок (трет, четврт и тн.) се наплатува по приклучок — — — — — 125 дин.“

Точ. под ф) станува точ. под д). — —

109. ПРЕТПЛАТНИЧКИ ТЕЛЕФОНИ ВКОПЧЕНИ ВО ЦЕНТРАЛИ НА ДРУГИ МЕСТА

Тарифниот став 109 станува тарифен став 106, се менува и гласи:

„а) Од претплатник чијшто телефон не е вкопчен во централата на местото на кое се наоѓа претплатникот, туку во централата на друго место, се наплатува:

1) ако е водот, со кој е претплатничкиот телефон сврзан за централата имот на ПТТ установа — се наплатува 50% од тарифниот износ пропишан за издавање под наем физички телефонски водови (тарифниот став 96);

2) ако овој вод е имот на претплатник — се наплатува 25% од тарифниот износ пропишан за издавање под наем физички телефонски водови (тарифниот став 96).

б) Ако во централата на другото место се вкопчени куќна централа или сервиска гарнитура со повеќе од два телефонски апарата, се наплатува:

1) ако телефонскиот вод е имот на ПТТ установа — полниот тарифен износ пропишан за издавање под наем физички телефонски водови;

2) ако телефонскиот вод е имот на претплатник, 50% од тарифниот износ пропишан за издавање под наем физички телефонски водови.

в) Ако во куќна централа или сервиска гарнитура — споменати во точ. в) од овој тарифен став — се сврзани како споредни апарати или споредни станици телефони кои се наоѓаат во земјиштето од корисникот на куќната централа или сервиската гарнитура, како и телефоните што им припаѓаат на други правни или физички лица — се наплатува за секој ваков телефон претплатата пропишана за главниот телефон во местото во кое се наоѓа куќната централа односно сервиската гарнитура, и уште:

1) За телефон во стан 2% од тарифниот износ што се наплатува од корисникот на куќна централа односно на сервиска гарнитура — врз основа на точ. б) од овој тарифен став;

2) за други телефони 10% од тарифниот износ што се наплатува од корисникот на куќна централа односно на сервиска гарнитура — врз основа на точ. б) од овој тарифен став.“

Д. КРЕДИТИРАНИ ПТТ УСЛУГИ**132. ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА КРЕДИТИРАНИ ПТТ УСЛУГИ**

Досегашниот тарифен став 86 се менува и гласи: „За покривање трошоци на пресметувањето на кредитирани поштенско-телеграфско-телефонските услуги се наплатува износ од 0,5% од месечниот износ на пресметаните кредитирани тарифни износи.“

133. НЕНАВРЕМЕНО ПЛАЌАЊЕ СМЕТКИ

Досегашниот тарифен став 87 се менува и гласи: „За ненавремено плаќање сметки на пресметаните кредитирани поштенско-телеграфско-телефонски услуги се наплатува затезна камата од 7% на вкупното побарување по фактурата, а најмалку 100.— дин.

Овој тарифен износ се наплатува од оние корисници кои до 25-иот во месецот во кој е испоставена фактурата, не ги уплатат долгувањата по пресметаните кредитирани поштенско-телеграфско-телефонски тарифни износи.

Од плаќање на оваа камата ослободени се корисниците што ја рекламираше навремено исправноста на

фактурите, а се утврди дека грешката станала со вина на ПТТ — органи.“

Г. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Ова решение ќе се применува од 1 јануари 1953 година.

Со влегувањето во сила на ова решение престануваат да важат и сите одредби на поштенско-телеграфско-телефонските напатствија, што се во спротивност со ова решение.

Бр. 11573

20 декември 1952 година

Белград

По овластение
од Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ
Министерот на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за индустрија и
градежништво

Светозар Вукмановиќ, с. р.

745.

Врз основа на чл. 1 од Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за кредитирање на стопанските организации за обртните средства („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/52) Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ, донесува

**РЕШЕНИЕ
ЗА ВРЕМЕНО КРЕДИТИРАЊЕ НА СТОПАНСКИТЕ
ОРГАНИЗАЦИИ СО ОБРТНИ СРЕДСТВА**

1. Се овластува Народната банка на ФНРЈ при одобрување кредити на стопанските организации за обртни средства, за наредниот период во 1953 година да може како елемент за утврдување висината на кредитот да го зема просечното максимално користење на кредитот за определениот период во 1952 година, што ќе го утврдат спогодбено стопанската организација и банката.

2. Народната банка на ФНРЈ на 31 декември 1952 година нема да изврши пресметка и контрола на користењето на кредитот по постапката од точ. 1 на Решението за измени и дополненија на Решението за начинот и елементите за утврдување обртните средства на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/52).

3. Ова решение влегува во сила од денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 12312

27 декември 1952 година

Белград

По овластение
од Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ
Министерот на финансите на ФНРЈ,
Милентије Поповиќ, с. р.

Светот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ, по извршеното сравнување со изворниот текст, установи дека во текстот на Правилникот за измена и дополнење на Правилникот за возачите на моторните возила („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 61/52), се потпишала долу наведената печатарска грешка, и дава

**ИСПРАВКА
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВОЗАЧИТЕ НА МОТОРНИТЕ
ВОЗИЛА**

Во чл. 2 на крајот, место „чл. 18 ст. 1“ треба да стои „чл. 8 ст. 1“.

Од Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ, 29 декември 1952 година

Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ, по извршеното сравнување со изворниот текст, установи дека во текстот на Наредбата за мелење на пченицата и ржта („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 60/52) се поткрала долу наведената грешка, и дава следна

ИСПРАВКА НА НАРЕДБАТА ЗА МЕЛЕЊЕ НА ПЧЕНИЦАТА И РЖТА

Во точ. 1 во првиот и вториот став наместо зборовите „мелници на ваљци“ треба да стои „мелници“. Бр. 10187. — Од Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ, 28 декември 1952 година.

Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ, по извршеното сравнување со изворниот текст, установи дека во Напатствието за применување на Решението за повластените продавни цени на индустриските производи наменети за потребите на селско-стопанското производство и на рибарството („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 55/52) се поткрала долу наведената грешка, и дава следна

ИСПРАВКА НА НАПАТСТИЕТО ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПОВЛАСТЕНИТЕ ПРОДАВНИ ЦЕНИ НА ИНДУСТРИСКИТЕ ПРОИЗВОДИ НАМЕНЕТИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СЕЛСКО-СТОПАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО И НА РИБАРСТВОТО

Во точ. 4 место зборови: „Рибарски каделен копец“ треба да стои „Рибарски каделен коноп“. Од Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ, 27 декември 1952 година.

УКАЗИ

Врз основа на чл. 74 точ. 10 од Уставот на ФНРЈ, а по предлог од Владата на ФНРЈ, Президиумот на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија издава

УКАЗ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ВОПРЕДЕН И ОПОЛНОМОШЕН АМБАСАДОР НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ГРЦИЈА

За вонреден и ополномошен амбасадор на Федеративна Народна Република Југославија во Грција се назначува Радосл Јовановиќ, досегашен вонреден пратеник и ополномошен министер на ФНРЈ во Грција. Министерот на надворешните работи ќе го изврши овој указ.

У. бр. 2206

30 декември 1952 година

Белград

Президиум на Народна скупштина

на Федеративна Народна Република Југославија

Секретар,

Миле Перуниќиќ, с. р.

Претседател,

др Иван Рибар, с. р.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

„Службени лист Народне Републике Босне и Херцеговине“ во бројот 27 од 17 ноември 1952 година нема службен дел.

Во бројот 28 од 10 декември 1952 година објавува: Правилник за сразмерот на бројот на учениците во стопанството и бројот на квалификуваните работници и за сразмерот на машката и женската младина на изучавање одделни занимања односно занаети; Правилник за минималната школска предспрема што е задолжителна за учење поодделни занимања односно занаети;

Решение за односот на практичната работа и теоретската настава за учениците во стопанството;

Решение за занимањата што можат да се изучаваат во стручните школи со практична обука и за траењето на школувањето во овие школи;

Наредба за количините на вино и ракија што можат да се трошат во домаќинството на производителот без плаќање данок на промет;

Решение за определување коефициентот на обртањето на кредитот во трговијата со предмети за технички цели, трговијата на големо, во знаателството и домаќината радност;

Исправка на Решението за Тутунскиот институт.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

„Службени гласник Народне Републике Србије“ во бројот 37 од 6 декември 1952 година објавува:

Указ за делимично ставање во сила на Указот од Президиумот на Народната скупштина на НР Србија бр. 456 од 29 октомври 1952 година и за потврда на одлуката од народниот одбор на Жичката околина за наголемување бројот на одборниците на советот на производителите на народниот одбор на Жичката околина и бројот на одборниците што ги избираат поодделни изборни групи односно подгрупи;

Задолжително толкување на чл. 104 ст. 1 и 5 од Законот за изборот и отпивикот на одборниците на народните одбори;

Решение за дополнување на списокот на стопанските дејности слични на занатлиската радност.

НАРОДНЕ НОВИНЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ

„Народне новине“ службен лист на Народна Република Хрватска во бројот 55 од 27 ноември 1952 година и во бројот 56 од 4 декември 1952 година немаат службен дел.

Во бројот 57 од 11 декември 1952 година објавуваат:

Указ за разрешување министерот на сообраќајот и поморството.

Во бројот 58 од 11 декември 1952 година објавуваат:

Одлука за измена на составот на постојаната изборна комисија за избор одборници на народните одбори за околиците: Доњи Михољец, Нова Градишка, Самобор и Перушиќ;

Правилник за пропишување лекови и лековити средства, направи за лекување, санитарски материјал, протези, ортопедски и други направи за корисниците на социјалното осигурување.

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ

„Урадни лист Народне Републике Словеније“ во бројот 35 од 4 декември 1952 година објавува:

Решение за измена на составот на градската изборна комисија за главниот град Љубљана;

Решение за измена на составот на околинската изборна комисија за околинјата Мурска Собота;

Решение за одржување помошнички испити во воспитните заводи;

Решение за дополнување и делимична измена на Решението за определување оснивачи на стручните школи;

Решение за укинување работничкиот техникум во Лендава.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Народна Република Македонија“ во бројот 33 од 24 ноември 1952 година објавува:

Указ за зголемување бројот на одборниците на народни одбори;

Указ за потврдување на одлуките за утврдување бројот на одборниците што во соборите на производителите на народните одбори ги избираат поедините изборни групи односно подгрупи.

Во бројот 34 од 28 ноември 1952 година објавува:
Уредба за работни односи и плаќање на домашниот помошен персонал;

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за организацијата и работата на ветеринарните станици;

Решение за дополнување на Решението за определување сразмерот на бројот на учениците во стопанството спрема бројот на квалификуваните работници на подрачјето на НР Македонија.

Во бројот 35 од 11 декември 1952 година објавува:

Уредба за Учителско домаќинското училиште во Скопје;

Уредба за отворање специјални паралелки при учителските школи во Скопје и Битола;

Уредба за соединување на Градежното средно техничко училиште „Здравко Цветковски“, Шумарскиот техникум „Часлав Рангеловски“, Работничкиот техникум и Индустриското средно техничко училиште, сите во Скопје, во едно училиште;

Уредба за определување рангот на Едногодишниот курс за преподаватели во долните класови на гимназиите;

Уредба за укинување Школата за воспитачи на деца од предучилишна возраст;

Правилник за организацијата и работата на Студентскиот потпорен фонд.

ВОЕНА УПРАВА НА ЈНА НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ЗОНА НА СЛОБОДНАТА ТЕРИТОРИЈАТА НА ТРСТ

„Службени лист Војне управе ЈНА Југословенске зоне Слободне територије Трста“ во бројот 10 од 16 декември 1952 година објавува:

Наредба бр. 83 за проширување важноста на Законот за воените инвалиди од војните;

Наредба бр. 84 за проширување важноста на Уредбата на Владата на ФНРЈ за инвалидските принадлежности;

Наредба бр. 85 за проширување важноста на Уредбата на Владата на ФНРЈ за определување и преведување на пензиите и инвалидните;

Наредба бр. 86 за проширување важноста на Основната уредба на Владата на ФНРЈ за звањата и платите на службениците на државните органи;

Наредба бр. 87 за проширување важноста на Уредбата на Владата на ФНРЈ за звањата и платите на службениците во просветно-научната служба;

Наредба бр. 88 за проширување важноста на Уредбата на Владата на ФНРЈ за звањата и платите на службениците во здравствената служба;

Наредба бр. 89 за проширување важноста на Уредбата на Владата на ФНРЈ за платите на судните на народните судови;

Наредба бр. 90 за проширување важноста на Уредбата на Владата на ФНРЈ за звањата и платите на јавните обвинители;

Наредба бр. 91 за проширување важноста на Уредбата на Владата на ФНРЈ за платите на арбитрите на државната арбитража;

Наредба бр. 92 за проширување важноста на Уредбата на Владата на ФНРЈ за работните односи и за платите на уметниците и помошниот уметнички персонал;

Наредба бр. 93 за проширување важноста на Уредбата на Владата на ФНРЈ за звањата и платите на службениците на Народната банка на ФНРЈ;

Наредба бр. 94 за проширување важноста на Уредбата на Владата на ФНРЈ за звањата и платите на службениците на ППГ служба;

Наредба бр. 95 за проширување важноста на Уредбата на Владата на ФНРЈ за звањата и платите на службениците во ветеринарната служба;

Наредба бр. 96 за проширување важноста на Уредбата на Владата на ФНРЈ за распределба на фондот на платите во новинските и издавачките претпријатија и за работните односи на журналистите;

Наредба бр. 97 за проширување важноста на Уредбата на Владата на ФНРЈ за платите на работниците запослени во државни надлештва и установи;

Наредба бр. 98 за проширување важноста на Уредбата на Владата на ФНРЈ за работните книшки;

Наредба бр. 99 за проширување важноста на Уредбата на Владата на ФНРЈ за распоредување службениците во врсти и за отказните сраскови;

Наредба бр. 100 за проширување важноста на Указот од Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ за недопустивост за водење управни спорови против решенијата за преведување на државните службеници на нови плати;

Наредба бр. 101 за проширување важноста на Уредбата на Владата на ФНРЈ за додатоците на деца;

Наредба бр. 102 за проширување важноста на Уредбата на Владата на ФНРЈ за патните и селидбените трошоци.

СОДРЖАЈ:

Страна

732. Одлука на Народната скупштина на ФНРЈ за потврда на указите од Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ донесени во времето од V до VI редовно заседание на Народната скупштина на ФНРЈ (II свикнување) — — — — —	981
733. Закон за општодржавната завршна сметка за 1951 година — — — — —	981
734. Задолжително толкување на чл. 44 од Законот за државните службеници — — — — —	983
735. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за Тарифата на данокот на промет — — — — —	983
736. Уредба за дополнување на Уредбата за здравствениот преглед (фитопатолошка контрола) на овоштите во внатрешниот промет и на овоштите наменети за извоз — — — — —	984
737. Наредба за времено финансирање на здравствените установи — — — — —	984
738. Решение за плаќање на придонесот и за употреба на средствата од фондовите на социјалното осигурување — — — — —	985
739. Решение за ставање вој сила на Решението за определување одделна такса за сместување во угостителските дуќани — — — — —	986
740. Решение за надокнадата (регресот) на разликите во пената на рото-хартија — — — — —	986
741. Наредба за збирање ушур — — — — —	987
742. Второ напатствие за примена на Уредбата за определување и преведување на пензиите и инвалидните — — — — —	987
743. Напатствие за постапката при исплата на постојаниот додаток на деца и инвалидскиот додаток на воените инвалиди од војните — — — — —	989
744. Решение за измена на поштенско-телеграфско-телефонската тарифа — — — — —	990
745. Решение за временото кредитирање на стопанските организации со обртни средства — — — — —	994
Исправка на Правилникот за измена и дополнување на Правилникот за возачите на моторните возила — — — — —	994
Исправка на Наредбата за мелење на лченицата и ржта — — — — —	995
Исправка на Напатствието за применување на Решението за повластените продавни цени на индустриските производи наменети за потребите на селско-стопанското производство и на рибарството — — — — —	995